



## **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**

Службен гласник на  
Општина Пехчево

Среда 01.03.2017 год.

Уредува:

Излегува по потреба  
Гласникот е бесплатен

Број 01 - Година 2017

Душко Миовски  
Општина Пехчево  
тел. (033) 441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

#### **за објавување на актите од Советот на општина Пехчево**

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 2017 година;
2. Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија – Пехчево за 2016 година;
3. Одлука за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ - Пехчево;
4. Одлука за усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година;
5. Одлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2017 година;
6. Одлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2017 година со бр.08-1713/3 од 26.12.2016 год.;
7. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2017 година;
8. Одлука за усвојување на програмата за работа на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево, за 2017 година;
9. Одлука за усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ - Пехчево;
10. Одлука за отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и незагадувачка индустрија) на ул. „Симин Рид,, во Пехчево;

Бр. 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на одлуката за измена на распоредот на средствата на**  
**Буџетот на општина Пехчево за 2017 година**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 2017 година што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО**  
**за 2017 година**

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО за 2017 година на следниот начин:

Потпрограма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
<b>G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>					
423110 Канцелариски материјали	0	0	0	21.000	0
425990 Други договорни услуги	0	0	0	-21.000	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Бр.08-192/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на одлуката за усвојување на Извештајот за работа на**  
**Полициската канцеларија - Пехчево за 2016 година**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија - Пехчево за 2016 година, што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 34 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 година донесе:

**ОДЛУКА**  
**за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија – Пехчево за 2016**  
**година**

**Член 1**

Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2016 година.

**Член 2**

Извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2016 година е составен дел на оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Бр.08-193/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на одлуката за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружение за културни дејности - „МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2017 година**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружение за културни дејности - „МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2017 година што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став 1 од Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на Република Македонија „ бр.5/2002) и член 30 точка 41 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружение за културни дејности – „МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2017 година**

#### **Член 1**

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Годишната програма за 2017 година на Здружението за културни дејности - „МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ,, за 2017 година.

#### **Член 2**

Програмата на Здружението МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

Бр.08-194/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на одлуката за усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на Република Македонија, бр. 5/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево, бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**за усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година.

#### **Член 2**

Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година е составен дел од оваа Одлука.

#### **Член 3**

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

Бр.08-195/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

#### **за објавување на одлуката за усвојување на програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2017 година**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2017 година, што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

---

Врз основа на член 89 од Законот за градежно земјиште (Сл весник на РМ бр 15/15, 44/15, 98/15, 193/15, 226/15, 30/16, 31/16, и 142/16) и член 30 точка 7 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.06/2016) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 27.02.2017 година донесе:

### **ОДЛУКА**

#### **За усвојување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште**

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2017 година.

#### **Член 2**

Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2017 година е во прилог на оваа одлука.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила 8 дена по донесувањето, а ќе биде објавена во Службен гласник на општина Пехчево.

Бр.08-196/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на одлуката за измена на Одлуката за извршување на**  
**Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО за 2017 година со бр. 08-1713/3 од 26.12.2016 год.**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО за 2017 година со бр. 08-1713/3 од 26.12.2016 год. што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

---

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 30 став 4 од Статутот на Општина Пехчево ("Службен гласник на Општина Пехчево, пречистен текст" бр.06/2016), Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 27.02.2017 година, донесе

**ОДЛУКА**  
**за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина ПЕХЧЕВО за 2017 година**  
**со бр. 08-1713/3 од 26.12.2016 год.**

**Член 1**

Преамбулата на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2017 година ("Службен гласник на општина Пехчево" бр. 07/16) се менува и гласи:

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 30 став 4 од Статутот на Општина Пехчево ("Службен гласник на Општина Пехчево, пречистен текст" бр.06/2016), Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Пехчево" и истата ќе биде доставена до Министерството за финансии на РМ во Скопје.

Бр.08-197/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

## **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во  
ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2017 година**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2017 година што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 06/2016), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 27.02.2017 година донесе:

## **ОДЛУКА**

**за усвојување на Годишниот план за вработување во  
ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2017 година**

### **Член 1**

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2017 година.

### **Член 2**

Годишниот план за вработување во ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2017 година, е составен дел од оваа одлука.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево”.

Бр.08-198/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р



---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на одлуката за усвојување на програмата за работа на ЈКП**  
**„Комуналец,, - Пехчево, за 2017 година**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на програмата за работа на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево, за 2017 година, што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

---

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 27.02.2017 година донесе:

**ОДЛУКА**  
**за усвојување на програмата за работа на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево, за 2017 година**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2017 година.

**Член 2**

Програмата за работа на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2017 година е составен дел од оваа одлука.

**Член 3**

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

Бр.08-199/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на одлуката за усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ –**  
**Пехчево**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ – Пехчево, што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р

---

Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (сл. весник на РМ бр. 5/2002) и член 21 став 5 од Законот за просторно планирање (сл. весник на Република Македонија бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 42/14,199/14, 45/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ – Пехчево**

**чл. 1**

Согласно законските одреби Советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од ДРВОМАК ДООЕЛ извоз-увоз Пехчево, за изработка на ДУП за Г2 ул. „Симин Рид,, - Пехчево

**чл. 2**

Врз основа на член 21, став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 42/14,199/14, 45/15, 193/15, 31/16 и 163/16), изработката на ДУП за Г2 на ул. „Симин Рид,, Пехчево, изработката ќе ја финасира поднесувачот на иницијативата.

**чл. 3**

Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина Пехчево.

Бр.08-200/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

**за објавување на одлуката за отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и загадувачка индустрија на ул. „Симин Рид,, во Пехчево**

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и загадувачка индустрија на ул. „Симин Рид,, во Пехчево што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2017 година.

Број 09-203/1  
27.02.2017 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.

---

Врз основа на член 21 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ,, бр. бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 70/13, 42/14,199/14, 45/15, 193/15, 31/16 и 163/16),член 13 од Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите („Сл. весник на РМ,, бр. 78/06и 37/14), Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14), член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ,, бр. 5/02), и член 30, став 6 од Статутот на општина Пехчево („Сл. гласник на Општина Пехчево бр. 06/2016), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 27.02.2017 год. донесе:

### **О Д Л У К А**

**За отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и загадувачка индустрија на ул. „Симин Рид,, во Пехчево**

#### **Член 1**

Се отпочнува постапка за изработка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и загадувачка индустрија ул. „Симин Рид,, во Пехчево со следниот опфат:

- од Север ул. „Граница на ГУП,,
- од Исток ул. „Граница на ГУП,,
- од Југ Улица
- од Запад граница становање и лесна индустрија

#### **Член 2**

Изработката на ДУП за Г2 (лесна индустрија) на ул. „Симин Рид,, во Пехчево, од член 1 на оваа Одлука, да биде изработен согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапка за донесување на урбанистички планови.

#### **Член 3**

Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за урбанизам да изготви проектна задача и да отпочне со постапка за изработка на предлог план за изработка на ДУП за Г2 на ул. „Симин Рид,, во Пехчево.

#### **Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник,, на општина Пехчево.

Бр.08-201/1  
27.02.2017 година  
Пехчево

Совет на општина Пехчево  
Претседател  
Стојче Стефановски с.р

## СОДРЖИНА:

- Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 2017 година \_\_\_\_\_ 2;
- Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија – Пехчево за 2016 година \_\_\_\_\_ 3;
- Одлука за усвојување на Годишна програма за 2017 година на Здружението за културни дејности МЛАДИ ВО ДВИЖЕЊЕ – Пехчево \_\_\_\_\_ 4;
- Одлука за усвојување на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и НВО секторот од интерес на општина Пехчево за 2017 година \_\_\_\_\_ 5;
- Одлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пехчево за 2017 година \_\_\_\_\_ 6;
- Одлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2017 година со бр.08-1713/3 од 26.12.2016 год. \_\_\_\_\_ 7;
- Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП „Комуналец,, - Пехчево за 2017 година \_\_\_\_\_ 8;
- Одлука за усвојување на програмата за работа на ЈКП „Комуналец,, - Пехчево, за 2017 година \_\_\_\_\_ 9;
- Одлука за усвојување на иницијатива од ДРВОМАК ДООЕЛ – Пехчево \_\_\_\_\_ 10;
- Одлука за отпочнување на постапка за изработка на ДУП за Г2 (лесна и загадувачка индустрија) на ул. „Симин Рид,, во Пехчево \_\_\_\_\_ 11;